



ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ЗА ЛЕОНАРДО ПОДГОТВИТЕЛНИ ПОСЕТИ



Кога и каде се испраќа апликацијата?

Рокот и начинот на поднесување апликација се наведени во Повикот за предлог проекти.

Дали постои ограничување за бројот на подготвителни посети за кои може да се аплицира?

За грант за подготвителна посета може да се аплицира еднаш во текот на годината. Може да аплицирате за акцијата Подготвителни посети со цел:

- Да посетите партнер за подготовка на проект за акциите Леонардо Мобилност (отворена за Република Македонија за 2012 година), Партнерства или Трансфер на иновации (акции кои во 2012 година не се отворени за Република Македонија);
- Да присуствувате на контакт семинар;
- Да одите на Подготвителна посета;

Дали е неопходно да се поднесе оригинално писмо за намера од партнерот за да се покаже нивната обврзаност и вклученост?

Не. Во процесот за аплицирање можете да поднесете писма за намери копирани или пратени по факс или по е-маил. Но, ако е Вашата апликација одобрена, мора да поднесете оригинални писма за намера од транснационалните партнери во договорната фаза.

Дали на апликацијата мора да има официјален печат за да биде валидна?

Да. Исто така, апликацијата мора да биде потпишана од овластено лице од организацијата која ја праќа апликацијата.

Што претставува писмото за намери и зошто е потребно?

Писмото за намери е испратено од секој партнер, искажувајќи го неговото/нејзиното согласување да учествува во проектот. Потребно е да биде напишано на лист со наслов, датум и потпис од страна на авторизирано лице на организацијата-домаќин. Мора да се однесува на програмата Леонардо да Винчи, како и на насловот на проектот, вклучувајќи



ја улогата на партнер, како и направениот финансиски договор. Писмото за намери е потребно бидејќи ќе го зголеми квалитетот на предлог проектот, покажвајќи ги заложбите на партнерот. При процесот на техничка проверка, мора во прилог на апликацијата да има писмо за намери од партнерот.

Колку брзо се известуваат апликантите после рокот за поднесување апликации?

Апликантите ќе бидат известени за резултатите од нивните апликации во мај 2012 година.

Дали треба да пратиме копија од апликацијата до Европската комисија?

Не. Потпрограмата “Доживотно учење” и менаџментот на Леонардо Подготвителни посети се комплетно децентрализирани од Националните агенции. Тоа значи дека Комисијата нема никаков дел во проценката, договорите, финансирањето за проектите за подготвителни посети итн.

Дали мора да се пополни буџетот кој е дел во апликацијата?

Да. Критериум за валидност е делот од буџетот да биде поднесен и да вклучува детали за трошоците кои се поврзани со предложениот проект.

Доколку се добие писмо дека предлог проектот е одобрен, дали може да се започне веднаш со користење на средства?

Писмото само по себе вели дека претставува известување за резултатите од процесот на избор и не треба да се смета како формална обврска на средствата. За нивно користење и формално правна обрвзаност, информациите стојат во Договорот, по чие потпишување стапува во сила користењето на средствата.

Дали мора да биде поднесена апликацијата до последниот рок?

Апликациите за да бидат валидни, мораат да бидат пратени на или пред последниот ден од рокот кој е поставен за апликации. Датумот кој ќе биде назначен на пликот ќе се провери.

Дали може индивидуа да поднесе апликација?

Апликацијата за Леонардо да Винчи не може да биде поднесена од страна на една индивидуа. Апликациите може да бидат поднесени од јавни, полу јавни или приватни тела и институции кои се вклучени во стручното образование и обука или се засегнати од теми за стручна обука.



Колку пати може да се аплицира за фондовите на акцијата Подготвителна посета за да се посети партнер-институција или да се присуствува на Контакт-семинар?

Вашата организација/институција може да аплицира само еднаш годишно за Подготвителна посета. Со подготвителна посета може да се посети некоја партнер-институција или да се присуствува на Контакт-семинар.

Дали може да се користи Подготвителна посета за да се посети некоја партнер-институција и ако може, каде може да се оди?

Посетата треба да биде во државата на вашата партнер-организација/институција. Вие можете да посетите максимум две организации, кои можат да бидат лоцирани (сместени) во иста држава или во две различни држави-членки на програмата “Доживотно учење”.

Дали може да добијам грант за Подготвителна посета за да присуствувам на инфоденови организирани од страна на Национална агенција?

Не се добива грант за присуство на инфо ден.

Како ќе биде оценувана апликацијата?

Сите апликации подлежат на техничка проверка. Апликациите потоа одат на квалитативна проверка при што ќе добијат поени кои се однесуваат на целта, насловот, содржината и релевантноста на предложената посета. По овој чекор, апликациите одат на Евалуационен комитет, по што апликантите се известуваат за резултатите.

Доколку апликацијата е одбиена, дали може повторно да се аплицира?

Да. Секоја неуспешна апликација ќе добие “feedback” со причините поради кои е одбиена, при што за секое следно аплицирање ќе се обидете да не ги повторите Вашите грешки. Воедно, ние целосно ќе Ве поддржиме да аплицирате повторно и ќе ви дадеме можност, како и детален водич како да се усоврши Вашата апликација.

Што ќе се случи доколку поради определена причина, апликантот не е во состојба да оди на посетата?

Доколку не сте во состојба да ја превземете посетата, Ве молиме во најбрз можен рок да ја известите Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Која документација ќе треба да се комплетира, пред да се замине на посетата?

Доколку е успешна Вашата апликација, Вие ќе бидете навремено известени и од Вас ќе биде побарано да ги комплетираате банковните податоци и останати работи поврзани со аплицирањето. Оваа информација исто така е потребна за да се склучи Договорот помеѓу



Вашата организација и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ќе биде определен датум до кој ќе треба да го потпишете Договорот.

Дали македонската Национална агенција може да помогне при наоѓњето на транснационални партнери?

Да, вие може да аплицирате во Националната агенција за Подготвителна посета за да присуствувате на Контакт-семинар кој ќе ви помогне да најдете транснационален партнер.

Дали може да се дискутира за апликацијата за Подготвителна посета со македонската Национална агенција?

Секако, улогата на Националната агенција е да ви даде совети и прирачник (водич) за да ја пополните вашата апликација.

Кога ќе бидете известени за резултатите?

По прифаќањето на вашата апликација (во печатена форма), проектот ќе биде подложен на проверка за квалификуваниот процес на оценување на квалитетот. Ние ќе ве известиме за резултатите, приближно, за четири недела подоцна. Како и да е, учесниците ќе бидат известени за резултатите од Контакт-семинарот, по завршувањето на крајниот рок.

Кога можете да очекувате да добиете средства?

Механизмите за уплатување се утврдени во договорот. Исплатата содржи два дела:

- Предфинансиска исплата од 80% од целосната сума (пред да почне Подготвителната посета) и другиот дел од 20% откако ќе се одобри финален извештај (еден месец по враќањето) или како
- една полна исплата (следи после одобриениот финален извештај).

За што може да се употребува финансирањето?

Фондовите може да се употребуваат за покривање на трошоците на учесниците што се именувани во договорот, и тоа:

- **Патни трошоци:** од местото на поаѓање, од Република Македонија, до вашата дестинација и назад. Учесниците треба да резервираат најекономичен вид на превоз. Ве молиме, чувајте ги копиите на патните билети и бординг пас.
- **Дневни трошоци:** ова ги покрива генералните дневни трошоци, како хотелот, храната и локалните дневни превози за време на посетата, откако сте пристигнале во партнер-државата. Ве молиме, тврдете за актуелните денови кои се потрошени за време на посетата, односно треба да ги сочувате сите сметки додека престојувате.



Дали ќе биде проверен вашиот буџетски трошок?

Да, сите трошоци за време на престојот ќе бидат проверени од страна на надлежните во Националната агенција.

Кога се добиваат средствата?

Откако Договорот за грант е потпишан од двете страни, НА и корисниците, првичната исплата на грантот е наведена во Договорот.

Дали постои водич кој ќе помогне за да се спроведе проектот на правилен начин?

Да, програмата за Доживотно учење произнесува Водич за секоја година, во кој се состојат сите битни информации во врска со аплицирањето за проект. Воедно НА има изработено водичи кои ќе Ви помогнат како за аплицирање чекор по чекор, така и за полесно разбирање на сите акции кои се на располагање поодделно.

Дали треба да биде задржана документација за сите користени средства?

Да, Договорот за грант одредува што точно треба да се чува како оправдување за трошоците со цел да се осигурате дека проектот ќе биде успешно спроведен.

Кои се критериумите за формирање на добро партнерство?

При изборот на партнер, потребно е да имате заеднички цели и интереси, желба за размена на искуства како и јасно дефинирана поделба на улогите помеѓу Вас и Вашиот партнер. Апликантите пред се треба да се фокусираат на потребите на учесниците односно таргет групата, како и влијанието на резултатите од проектот. Добро развиеното партнерство, ќе резултира со добри оценки во поглед на организацијата, менаџментот и дисеминацијата.